

1.	Наслов на наставниот предмет	ЕВОЛУЦИСКА ГЕНЕТИКА НА ЧОВЕКОТ			
2.	Код	СМ-И-5			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по хумана генетика			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Прва/II	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Доц.д-р Елена Шукарова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	потпис од предметот Хумана генетика			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):	1. Да научи зошто се испитува генетската еволюција на човекот. 2. Да научи како се испитува геномското различие. 3. Да разбере како се толкуваат генетските варијации. 4. Да научи каде и кога се создале луѓето. 5. Да дознае како луѓето го колонизирале светот. 6. Да препознае како може еволовациската генетика да биде корисна.			
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава:	<ul style="list-style-type: none"> • Зошто да се испитува еволовациска генетика на човекот? • Структура, функција и наследување на човековиот геном. • Различие на човековиот геном. • Откривање и испитување на различието во човековиот геном. • Правење заклучоци од различието. • Потекло на модерните луѓе. • Дистрибуција на различието - од Африка кон Азија, Австралија и Европа. Земјоделски експанзии во ново-најдените земји. • Што се случува кога ќе се сретнат популациите? • Да се разбере минатото и иднината на фенотипските варијации. • Здравствени влијанија од еволовациското наследство. • Идентитет и идентификација. Практична настава: Симулација на различни модели за популацијска генетика со компјутерски програм, пресметување алелска фреквенција на различието, пресметување на внатрапопулацијски генетски карактеристики, пресметување меѓупопулацијски разлики, пресметување генетска оддалеченост, пресметување генетски стебла.			
12.	Методи на учење:	Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа			
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			

14.	Распределба на расложивото време		15 часови предавања, вежби 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	8 часови		
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 7 часови		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови		
		16.2	Самостојни задачи	часови		
		16.3	Домашно учење	15 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови	бодови мин.-макс.			
		Завршен испит	Усмен дел	бодови мин.-макс. 15 - 25		
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови мин.-макс 25 - 35		
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	бодови мин.-макс. 10 - 20 бодови 10 - 20		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф			
		од 60 до 68 бода	6 (шест) Е			
		од 69 до 76 бода	7 (седум) Д			
		од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц			
		од 85 до 92 бода	9 (девет) Б			
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската (минимум 7 часови), практичната настава (минимум 6 вежби) За да пристапи студентот кон испит потребно е да има потпис во индекссот и да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршиот испит.				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата				
22.	Литература					

		Задолжителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1		1	Спироски М, Трајков Д, Петличковски А	ПРАКТИКУМА ЗА ХУМАНА ГЕНЕТИКА-1	Институт за имунобиологија и хумана генетика	2006
		Дополнителна литература				
22.2		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1				